

**РАКОМЕТНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА**  
**СУПЕР МАШКА ЛИГА**  
**16.09.2020 год.**  
**С К О П Ј Е**

**БИЛТЕН бр. 1/2020 год.**

Комесарот за натпревари на ден 16.09.2020 год. во просториите на Ракометната Федерација на Македонија, разгледувајќи ги пристигнатите службени материјали ги донесе следните:

**О Д Л У К И**

1.Врз основа на службените записници од I – то коло на супер машка ракометна лига, Комесарот ги регистрира следните натпревари:

**Група А**

<b>РК ЈУНИОР К.В.-РК ПРОЛЕТ 62</b>	<b>20:26</b>	<b>(07:15)</b>
<b>РК АСТРАИОН ХЕНДБОЛ-РК РАДОВИШ</b>	<b>34:33</b>	<b>(14:13)</b>
<b>РК ГОЛДЕН АРТ КЛ-7-ГРК ОХРИД</b>	<b>23:29</b>	<b>(08:17)</b>

**Група Б**

<b>РК МЕТАЛУРГ-РК ПЕЛИСТЕР ЕУРОФАРМ 2</b>	<b>25:21</b>	<b>(11:11)</b>
<b>РК РАБОТНИЧКИ-РК БУТЕЛ СКОПЈЕ</b>	<b>23:33</b>	<b>(15:15)</b>
<b>РК МЛАДОСТ БОГДАНЦИ-ГРК ТИКВЕШ</b>	<b>27:25</b>	<b>(13:11)</b>

**ТАБЕЛА ГРУПА А**

ПОЗ	ТИМ	ОН	ПОБ	НЕР	ПОР	ГД	ГП	ГР	БОД
1	ГРК ОХРИД	1	1	0	0	29	23	6	3
2	РК ПРОЛЕТ 62	1	1	0	0	26	20	6	3
3	РК АСТРАИОН ХЕНДБОЛ	1	1	0	0	34	33	1	3
4	РК СТРУГА	0	0	0	0	0	0	0	0
5	РК РАДОВИШ	1	0	0	1	33	34	-1	0
6	ГОЛДЕН АРТ КЛ7	1	0	0	1	23	29	-6	0
7	ЈУНИОР К.В.	1	0	0	1	20	26	-6	0

**ТАБЕЛА ГРУПА Б**

ПОЗ	ТИМ	ОН	ПОБ	НЕР	ПОР	ГД	ГП	ГР	БОД
1	РК БУТЕЛ СКОПЈЕ	1	1	0	0	33	23	10	3
2	РК МЕТАЛУРГ	1	1	0	0	25	21	4	3
3	РК МЛАДОСТ БОГДАНЦИ	1	1	0	0	27	25	2	3
4	РК ПРИЛЕП	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ГРК ТИКВЕШ 2014	1	0	0	1	25	27	-2	0
6	РК ЕУРОФАРМ ПЕЛ. 2	1	0	0	1	21	25	-4	0
7	РК РАБОТНИЧКИ	1	0	0	1	23	33	-10	0

Изготвил:  
Координатор за супер лиги  
Силвана Карбеска

Потврдил:  
Комесар за натпревари  
Славе Николов